



О П Ш Т И Н А П Р И Л Е П

**РЕГИСТАР
НА АКТИ ОБЈАВЕНИ ВО
“СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП”
ВО 2008 ГОДИНА**

**РЕГИСТАР НА АКТИ ОБЈАВЕНИ ВО
"СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП"
ВО 2008 ГОДИНА**

СТАТУТ

1. Нацрт - Статут за изменување на Статутот на Општина Прилеп... **Стр. 1-10/2008**
2. Статут за изменување на Статутот на Општина Прилеп.....**Стр 1-11/2008**

**БУЏЕТ , ЗАВРШНИ СМЕТКИ И
КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАИ**

1. Одлуката за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за 2008 година.....**Стр.1-1/2008**
2. Одлука за измена и дополнување – проширување на средствата во Буџетот на Општина Прилеп за 2008 година.....**Стр.37-2/2008**
3. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за квартал четврт во 2007 година.....**Стр.42-2/2008**
4. Заклучок за усвојување на Годишниот Извештај на Општина Прилеп за 2007 година.....**Стр.1-4/2008**
5. Завршна сметка на Буџетот на ЕЛС Прилеп за 2007 година....**Стр.1-4/2008**
6. Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на општина Прилеп за квартал ПРВ во 2008 година..... **Стр. 3-6/2008**
24. Одлука за измена и дополнување - проширување на средствата во Буџетот на Општина Прилеп за 2008 година..... **Стр. 6-7/2008**
7. Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Прилеп за 2008 година..... **Стр. 7-7/2008**
8. Квартален Извештај за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за 2008 година, ВТОР КВАРТАЛ. **Стр. 10-9/2008**
9. Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Прилеп за 2008 година.....**Стр.15-10/2008**
10. Одлука за измени на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за 2008 година.**Стр 23-11/2008**

11. Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Прилеп за 2008 година.....**Стр 24-11/2008**
12. Одлука за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за 2008 година.**Стр.27-12/2008**
13. Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Прилеп за 2008 година.....**Стр.28-12/2008**
14. Квартален Извештај за извршување на Буџетот на Општина Прилеп, III квартал..... **Стр.33-12/2008**
15. Одлука за измена и дополнување - проширување на средствата во Буџетот на Општина Прилеп за 2008 година.....**Стр.1-13/2008**
16. Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Прилеп за 2008 година.**Стр.2-13/2008**
17. Одлука за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за 2009 г....**Стр.10-15/2008**
18. Буџет на Општина Прилеп за 2009 година.....**Стр. 13-15/2008**
79. Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Прилеп за 2008 година.....**Стр. 1-14/2008**

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ

1. Програма за работа на Советот на Општина Прилеп за 2008 година.**Стр.1-2/2008**
2. Програма за уредување на земјиштето на подрачјето на Општина прилеп за 2008 година.....**Стр.7-2/2008**
3. Програма за донесување на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2008 година.....**Стр.24 -2/2008**
4. Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на земјиштето на подрачјето на општина Прилеп за 2008 година.**Стр. 21-3/2008**
5. Програма за изменување и дополнување на Програмата за донесување на урбанистички планови на територијата на општина Прилеп за 2008 година.**Стр. 22-3/2008**
6. Програма за изменување и дополнување на Програмата за донесување урбанистички планови на територијата на Општина прилеп за 2008 година.....**Стр.7-4/2008**
7. Програма за измена и дополнување на Програмата за донесување на урбанистички планови на територијата на општина Прилеп за 2008 година. **Стр.21-6/2008**
8. Програма за измена и дополнување на Програмата за донесување на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2008 година. **Стр. 3-9/2008**
9. Одлука за изменување и дополнување на Програмата за уредување на земјиштето на подрачјето на општина Прилеп за 2008 година.... **Стр. 3-10/2008**

10. Оперативна програма за организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето на Општина Прилеп тза сезоната 2008/2009 година.....**Стр.5-12/2008**

11. Програма за измена и дополнување на Програмата за донесување на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2008 година.....**Стр.17-12/2008**

12. Развојни програми на Општина Прилеп.....**Стр.3-13/2008**

ОДЛУКИ

1. Одлука за условите и начинот на паркирање , организација, уредување и начин на наплата на јавните паркиралишта, ккао и блокирање, деблокирање , преместување и чување на возила на подрачјето на Општина Прилеп.**Стр.31-2/2008**

2. Одлука за потпишување Повелба за пријателство и соработка на Општина Прилеп, Република Македонија и Општина Винсент - Перт, Западна Австралија.....**Стр. 2-3/2008**

3. Одлука за авто-такси превоз на патници во општина Прилеп.....**Стр. 3-3/2008**

4. Одлука за уредување начинот на превоз на патници во јавниот општински линиски превоз во Општина Прилеп.....**Стр. 7-3/2008**

5. Одлука за изменување на Одлуката за улици (патни правци) по кои ќе се движат тешките товарни возила чија вкупна тежина е поголема од 7 тони.....**Стр. 14-3/2008**

6. Одлука за забрана на движење во централното градско подрачје на тешки товарни возила чија вкупна тежина надминува 7,5 тони.....**Стр. 14-3/2008**

7. Одлука за одредување на јавните паркиралишта на кои ќе се врши наплата на паркирање.....**Стр. 15-3/2008**

8. Одлука за утврдување Нацрт урбанистички план вон населено место, за изградба на индустриски комплекс на Регионалниот пат Р-516 Прилеп - Крушево, М.В."Разлеиште во Општина прилеп.....**Стр.6-4/2008**

9. Одлука за ослободување од надоместок за прокоп на улици и водење на инсталации низ трупот на патот како и надоместок за надзор над градежните работи и прокопот на улиците по Проектот "Реконструкција на водоводната и канализационата мрежа во Прилеп".....**Стр.9-4/2008**

10.Одлука за превземање на работењето на пречистителната станица во Прилеп.....**Стр.1-5/2008**

11. Одлука за определување на местата и условите за истакнување на изборни плакати.....**Стр. 22-6/2008**

12. Одлука за откажување од правото на трајно користење - долготраен закуп на градежно неизградено земјиште во КО Прилеп, ка КП бр. 14018/2..... **Стр. 23-6/2008**

13. Одлука за изменување на Одлуката за определување на надоместоците на членовите на Советот на општина Прилеп и членовите на комисиите и другите работни тела на советот..... **Стр. 23-6/2008**

14. Одлука за утврдување потреба и давање согласност за отворање на Дневен центар на деца со церебрална парализа..... **Стр. 24-6/2008**

15. Одлука за давање согласност за користење на името на Општина "Прилеп" во фирмата на Мото Клуб..... **Стр. 26-6/2008**

16. Одлука за давање согласност за користење на името на Општина "Прилеп" во фирмата на Тениски Клуб.....**Стр. 26-6/2008**

17.. Одлука за утврдување Нацрт-План за измени и дополнувања на Генерален урбанистички план на град Прилеп за урбани блокови 1/4 и 2/4 во Прилеп. **Стр. 31-6/2008**

18. Одлука за донесување Измени и дополнувања на ГУП на град Прилеп за дел од УАЕ број 18, урбан блок 18/2, со површина на планскиот опат од 38,20 ха. **Стр. 33-6/2008**

19. Одлука за пристапување кон Измени и дополнување на дел од Генералниот урбанистички план на град Прилеп..... **Стр. 35-6/2008**

20. Одлука за започнување на постапка за пристапување кон јавно приватно партнерство за изградба на објект за јавна автобуска станица во Прилеп и извршување на дејност од јавен интерес - уредување и организирање на јавниот локален превоз на патници..... **Стр. 1-7/2008**

- Заклучок по Одлуката **Стр. 2-7/2008**

21. Одлука за донесување на ДУП за УАЕ бр. 4, урбан блок 4/1- дел, Блок "С-5", во Приле..... **Стр. 3-7/2008**

22. Одлука за утврдување Нацрт -Детален урбанистички план за УАЕ бр. 2, урбан блок 2/2 - дел, блок "Б" во Прилеп..... **Стр. 1-8/2008**

23. Одлука за утврдување Нацрт-Урбанистички план вон населено место - за изградба на стопански комплекс - погон за преработка на шумски плодови, овошје и зеленчук, МВ "Долно Садово", на КП бр. 3928, КО Прилеп, во Општина Прилеп. **Стр. 2-8/2008**

24. Одлука за утврдување Нацрт-Урбанистички план вон населено место - за изградба на стопански комплекс - стоваришно-сервисни објекти во МВ "Калканица", на КП бр. 6 и 7, КО Селце, Општина Прилеп..... **Стр. 4-8/2008**

25. Одлука за одобрување на Проект за подобрување, рехабилитација и реконструкција на постоен локален пат..... **Стр. 5-8/2008**

26. Одлука за давање дозвола за вршење комунална дејност од јавен интерес од локално значење на Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови - Прилеп.**Стр. 6-8/2008**

27. Одлука за откажување од правото на трајно користење - долготраен закуп на градежно неизградено земјиште во КО Прилеп за КП Бр. 8227/4..... **Стр. 6-8/2008**

28. Одлука за откажување од правото на трајно користење - долготраен закуп на градежно неизградено земјиште во КО Прилеп за КП Бр. 8253/10. **Стр. 7-8/2008**

29. Одлука за одобрување на Барањето од ЈКП "Комуналец" - Прилеп за добивање средства за учество за изградба на комунален објект "Капела" - мртвечница. **Стр. 8-8/2008**

30. Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за започнување постапка за пристапување кон јавно приватно партнерство за изградба на објект за јавна автобуска станица во Прилеп и извршување на дејност од јавен интерес - уредување и организирање на јавниот локален превоз на патници..... **Стр. 9-8/2008**

31. Одлука за давање согласност за користење на името на Општина Прилеп во името на фирмата ТД "Земјоделско индустриски комбинат Прилеп" Д.О.О. - Прилеп..... **Стр. 11-8/2008**

32. Одлука за утврдување Нацрт -Детален урбанистички план за УАЕ бр. 20, урбан блок 20/3 - дел, блок "А" во Прилеп..... **Стр. 12-8/2008**

33. Одлука за потпишување Повелба за пријателство и соработка на Општина Прилеп, Република Македонија и Општина Тире, Република Турција..... **Стр. 1-9/2008**

34. Одлука за откажување од правото на користење на градежно неизградено земјиште во КО Прилеп за КП бр. 23819/2..... **Стр. 2-9/2008**

35. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за УАЕ бр. 10, урбан блок 10, урбан модул 1 во Прилеп. **Стр. 4-9/2008**

36. Одлука за утврдување Нацрт - Детален урбанистички план за УАЕ бр. 20, урбан блок 20/3 - дел, Блок "Б", во Прилеп **Стр. 5-9/2008**

37. Одлука за утврдување Нацрт - Детален урбанистички план за УАЕ бр. 20, урбан блок 20/4 - дел, Блок "А", во Прилеп..... **Стр. 7-9/2008**

38. Одлука за определување локалитет за организирање на "Фестивал на пиво - 2008" Прилеп.....**Стр. 2-10/2008**

39. Одлука за одобрување на проекти за општински (локален) пат. .. **Стр. 4-10/2008**

40. Одлука за дополнување на Одлуката за поставување на хоризонтални препреки за успорување на сообраќајот на улици во Прилеп....**Стр. 4-10/2008**

41. Одлука за донесување Детален Урбанистички план за УАЕ бр. 2, Урбан блок 2/2-дел, Блок "Б", во Прилеп.....**Стр. 5-10/2008**

42. Одлука за донесување Детален Урбанистички план за УАЕ бр.4, Урбан блок 4/2-дел, Блок "Б" - населба "Тризла", во Прилеп.....**Стр. 7-10/2008**

43. Одлука за потпишување Повелба за пријателство и соработка на Општина Прилеп, Република Македонија и Градот Гарфилд, Њу Џерси, Соединети Американски Држави, на предлог на Комисијата за општествени дејности.....**Стр. 14-10/2008**

44. Одлука за определување на пешачка зона.....**Стр. 15 -10/2008**

45. Одлука изменување на Одлуката за формирање на зони за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот.....**Стр 2-11/2008**

Регистар на акти објавени во "Службен гласник на Општина Прилеп"
во 2008 година

46. Одлука за утврдување Нацрт - Детален Урбанистички план за УАЕ бр. 18, Урбан блок 18/2-дел, опфат "А" во Прилеп.....**Стр 3-11/2008**
47. Одлука за утврдување висината на надоместокот за обезбедување финансиски средства за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта во Општина Прилеп.....**Стр 4-11/2008**
48. Одлука за измена на Одлуките за промена на имиња на улици во Прилеп.....**Стр 6-11/2008**
49. Одлука за дополнување на Одлуките за определување имиња на улици во Прилеп.**Стр 6-11/2008**
50. Одлука за делење на улици во Прилеп.....**Стр 7-11/2008**
51. Одлука за припојување на улица во Прилеп.**Стр 8-11/2008**
10. Одлука за издвојување на улица во Прилеп.....**Стр 8-11/2008**
52. Одлука за утврдување Нацрт - Детален урбанистички план за УАЕ број 4, урбан блок 4/1 - дел, плански опфат "Д", населба "Тризла" во Прилеп.... **Стр 19-11/2008**
53. Одлука за утврдување Нацрт - Детален урбанистички план - измени и дополнување - на Урбана единица 9/2, квартал 2, опфат 1, 2, 9, 10 и 11 во Прилеп.**Стр 20-11/2008**
54. Одлука за одредување вредности на градежно неизградено земјиште за градот Прилеп и селата во Општина Прилеп и за одредување на почетни вредности на земјоделско земјиште по катастарски општини.....**Стр.12-12/2008**
55. Одлука за определување на пасивните места во Општина Прилеп кои се ослободени од плаќање на комунална такса.**Стр.16-12/2008**
56. Одлука за донесување измени и дополнувања на ГУП на град Прилеп, за дел од УЕ бр. 1 и 2, урбан блок 1/4 и 2/4, со површина на планскиот опфат 58,40 ха..... **Стр.17-12/2008**
57. Одлука за утврдување Нацрт измени и дополнувања на Генерален урбанистички план на град Прилеп за урбана единица 1, урбани блокови 1/5, 1/6, 1/7 и 1/8 во Прилеп.....**Стр.19-12/2008**
58. Одлука за утврдување Нацрт-Детален урбанистички план за УАЕ бр. 11, урбан блок 11/2-дел, плански опфат "А", во Прилеп.....**Стр.21-12/2008**
59. Одлука за утврдување Нацрт-Детален урбанистички план за УАЕ бр. 11, урбан блок 11/3-дел, плански опфат "А1" и "А2", во Прилеп.....**Стр.23-12/2008**
60. Одлука за одржување на јавната чистота во Општина Прилеп.**Стр.28-12/2008**
61. Одлука за донесување на Урбанистички план вон населено место за изградба на стопански комплекс - погон за монтажа на електрични машини и индустриски работи во М.В. "Разлеиште", КО Варош, на Регионалниот пат Р-516, Прилеп - Крушево, во Општина Прилеп.....**Стр.6-13/2008**
62. Одлука за донесување на Урбанистички план вон населено место за изградба на стопански комплекс - погон за преработка на шумски плодови,овошје и зеленчук во М.В. "Долно Садово", КО Прилеп, во Општина Прилеп....**Стр.9-13/2008**

63. Одлука за утврдување Нацрт - Детален урбанистички план за УАЕ бр. 5, урбан блок 5 - дел, плански опфат "А", во Прилеп.....**Стр.11-13/2008**

64. Одлука за утврдување Нацрт - Детален урбанистички план за УАЕ бр.11, урбан блок 11/2 - дел, плански опфат - блок "1", во Прилеп.....**Стр.13-13/2008**

65. Одлука за утврдување Нацрт - Урбанистички план вон населено место за изградба на стопански комплекс со пратечки содржини - изложбено-продажен салон за автомобили и сервис во М.В. "Мерите", КО Прилеп, во Општина Прилеп....**Стр.15-13/2008**

66. Одлука за одобрување на Барањето на средства на МЗ "Тројаци" за изградба на водоводот во с. Дрен..... **Стр.20-13/2008**

67. Одлука за давање согласност за користење на името на Општина "Прилеп" во името на "Лајонс клуб.....**Стр.21-13/2008**

68. Одлука за давање согласност за користење на името на Општина "Прилеп" во името на Здужението - Вокален октет.....**Стр.21 -13/2008**

69. Одлука за користење на мобилни телефонски линии.....**Стр.23-13/2008**

70. Одлука за усвојување на иницијативата за подготовка на приоритетен проект на Општина Прилеп.....**Стр. 9-15/2008**

РЕШЕНИЈА

1. Решение за усвојување на Годишниот оперативен план за работа – планирани активности во 2008 година на ЈП за просторни и урбанистички планови – Прилеп.**Стр.23-2/2008**

2. Решение за усвојување на Финансовиот план и Инвестиционата Програма на ЈКП "Пазари" – Прилеп за 2008 година....**Стр.23-2/2008**

3. Решение за усвојување на Програмата за работа и развој, Финансискиот план и Инвестиционата програма на ЈКП "Водовд и канализација" – Прилеп за 2008 година**Стр.25-2/2008**

4. Решение за усвојување на Финансискиот план на СОУ "Орде Чопела" – Прилеп, за 2008 година.....**Стр.25-2/2008**

5. Решение за усвојување на Финансискиот план на ОУ "Блаже Конески" Прилеп, за 2008 година.....**Стр.26-2/2008**

6. Решение за усвојување на Финансискиот план на ОУ "Гоце Делчев" - Прилеп, за 2008 година.....**Стр.26-2/2008**

7. Решение за усвојување на Финансискиот план на ОУ "Климент Охридски" - Прилеп, за 2008 година.....**Стр.27-2/2008**

8. Решение за усвојување на Финансискиот план на ОУ "Рампо Левката" - Прилеп, за 2008 година.....**Стр.27-2/2008**

9. Решение за усвојување на Финансискиот план на ОУ "Добре Јованоски" - Прилеп, за 2008 година.....**Стр.27-2/2008**

10. Решение за усвојување на Финансискиот план на ОУ "Страшо Пинџур" с. Мало Коњари, за 2008 година.....**Стр.28-2/2008**

11. Решение за усвојување на Финансискиот план на ОУ "Кирил и Методиј" с. Канатларци, за 2008 година.....**Стр.28-2/2008**

12. Решение за усвојување на Финансискиот план на ОУ "Круме Волнароски" с. Тополчани, за 2008 година.....**Стр.29-2/2008**
13. Решение за усвојување на Финансискиот план на ОМУ "Ордан Михајлоски – Оцка" - Прилеп, за 2008 година.....**Стр.29-2/2008**
14. Решение за усвојување на Финансискиот план на ЈОУ Детска градинка "Наша иднина" – Прилеп, за 2008 година.....**Стр.29-2/2008**
15. Решение за усвојување на Програмата за реализација на дејноста за 2008 година и Финансискиот план за 2008 година на ЈОУ Градска библиотека "Б. Талески" – Прилеп..... **Стр.30-2/2008**
16. Решение за усвојување на Оперативниот план на ЈКП "Комуналец" – Прилеп за 2008 година.....**Стр.35-2/2008**
17. Решение за усвојување на Оперативниот план на ДООЕЛ "Терминал - Комуналец" – Прилеп за 2008 година.....**Стр.36-2/2008**
18. Решение за усвојување на Финансовиот план на ЈКП "Комуналец" – Прилеп за 2008 година.....**Стр.36-2/2008**
19. Решение за усвојување на Финансовиот план на ДООЕЛ "Терминал - Комуналец" – Прилеп за 2008 година.....**Стр.36-2/2008**
20. Решение за давање согласност на Одлуките број 02-108/1-7 од 27.12.2007 година и број 02-27/1-2 од 25.01.2008 година, за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на надомест на пазарните услуги, број 02-179/1-3 од 01.12.2006 година.....**Стр. 17-3/2008**
21. Решение за разрешување и избор на член на Комисијата за општествени дејности на Советот на општина Прилеп.....**Стр. 18-3/2008**
22. Решение за разрешување и избор на член на Комисијата за одбележување на значајни настани, личности и празници на Советот на општина Прилеп.**Стр. 19-3/2008**
23. Решение за разрешување и избор на член на Советот кој присуствува при склучување на бракови во МК Витолиште, МК Тополчани и МК Канатларци. ..**Стр. 19-3/2008**
24. Решение за дополнување на Решението за именување на членови на Комисијата за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот при прометот.....**Стр. 20-3/2008**
25. Решение за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето на ЈКП "Водовод и канализација" - Прилеп за 2007 годи.....**Стр.8-4/2008**
26. Решение за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето на ЈКП "Пазари" - Прилеп за 2007 година..**Стр.10-4/2008**
27. Решение за усвојување на Извештајот за реализација на Оперативниот план на ЈКП "Комуналец" - Прилеп за 2007 година....**Стр.10-4/2008**
28. Решение за давање согласност на Завршната сметка на ЈКП "Комуналец" - Прилеп за 2007 година.....**Стр.11-4/2008**
29. Решение за давање согласност на Завршната сметка на "Терминал - Комуналец" ДООЕЛ - Прилеп за 2007 година.....**Стр.11-4/2008**

30. Решение за давање согласност на Извештајот за финансиското работење на ЈП за ПУП - Прилеп за 2007 година.....**Стр.12-4/2008**
31. Решение за усвојување на Годишниот извештај за настанатите пожари и други непогоди за 2007 година.....**Стр.12-4/2008**
32. Решение за разрешување и именување членови на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата.....**Стр.13-4/2008**
- 33.Решение за давање согласност на Годишната сметка на СОУ "Ристе Ристески - Ричко" - Прилеп за 2007 година.....**Стр.2-5/2008**
34. Решение за усвојување на Извештајот за работата на ЈОУ Градска библиотека "Борка Талески - Прилеп во текот на 2007 година....**Стр.2-5/2008**
35. Решение за давање согласност на Финансискиот извештај на ЈОУ Градска библиотека "Борка Талески - Прилеп за 2007 година....**Стр.3-5/2008**
36. Решение за давање согласност на Годишната сметка на ОУ "Кире Гаврилоски - Јане" - Прилеп за 2007 година.**Стр.3-5/2008**
37. Решение за давање согласност на Годишната сметка на ОУ "Кочо Рацин" - Прилеп за 2007 година.**Стр.4-5/2008**
38. Решение за давање согласност на Годишната сметка на ОУ "Круме Волнароски" с. Тополчани, за 2007 година.**Стр.4-5/2008**
- 39.Решение за давање согласност на Годишната сметка на ОУ "Страшо Пинџур" с. Мало Коњари, за 2007 година.**Стр.5-5/2008**
40. Решение за формирање Одбор за вршење контрола на материјално - финансиското работење на ЈОУ Градска библиотека "Борка Талески" - Прилеп.**Стр.5-5/2008**
41. Решение за констатирање престанок на мандат на член на Советот..... **Стр. 1-6/2008**
42. Решение за верификација на мандат на наредниот кандидат од листата на кандидати од ВМРО - ДПМНЕ+ за остатокот на мандатот на Советот. **Стр. 2-6/2008**
43. Решение за давање согласност на Годишната сметка на СОУ Гимназија "Мирче Ацев" - Прилеп за 2007 година..... **Стр. 27-6/2008**
44. Решение за давање согласност на Годишната сметка на СОЕПТУ "Кузман Јосифовски - Питу" - Прилеп за 2007 година.....**Стр. 27-6/2008**
45. Решение за давање согласност на Годишниот извештај и Годишната сметка на ЈОУ Детска градинка "Наша Иднина" - Прилеп за 2007 година. **Стр. 28-6/2008**
46. Решение за давање согласност на Годишната сметка на СОУ "Ѓорче Петров" - Прилеп за 2007 година..... **Стр. 28-6/2008**
47. Решение за давање согласност на Годишната сметка на ОУ "Гоце Делчев" - Прилеп за 2007 година..... **Стр. 28-6/2008**
48. Решение за давање согласност на Годишната сметка на ОУ "Рампо Левката" - Прилеп за 2007 година..... **Стр. 29-6/2008**
49. Решение за давање согласност на Годишната сметка на ОУ "Добре Јованоски"-Прилеп, за 2007 година..... **Стр.29-6/2008**

50. Решение за давање согласност на Годишната сметка на ОУ "Кирил и Методиј" с.Канатларци, за 2007 година.... **Стр. 30-6/2008**
51. Решение за давање согласност на Годишната сметка на ОМУ "Ордан Михајлоски - Оцка" - Прилеп за 2007 година.... **Стр. 30-6/2008**
52. Решение за давање согласност на Годишната сметка на СОУ "Орде Чопела" - Прилеп..... **Стр. 4-7/2008**
53. Решение за разрешување и именување претседател на Комисијата за Статут и прописи..... **Стр. 4-7/2008**
- 54.Решение за разрешување и именување член на Комисијата за мандатни прашања, избори и именување..... **Стр. 5-7/2008**
55. Решение за разрешување и именување претседател на Комисијата за елементарни непогоди. **Стр. 5-7/2008**
56. Решение за разрешување и именување претседател на Комисијата за месна самоуправа..... **Стр. 6-7/2008**
57. Решение за разрешување и именување претседател на Советот за заштита на потрошувачите..... **Стр. 6-7/2008**
58. Решение за усвојување на Измените и дополнувањата на Оперативниот План за работа на ЈКП "Комуналец" - Прилеп во 2008 година..... **Стр. 8-8/2008**
59. Решение за именување експерт за учество во работата на Комисијата за спроведување на постапка за јавно приватно партнерство за изградба на објект за јавна авобуска станица во Прилеп..... **Стр. 10-8/2008**
60. Решение за разрешување и именување членови на Комисијата за утврдување напазарната вредност на недвижниот имот при прометот.....**Стр. 11-8/2008**
61. Решение за формирање Комисија за изготвување процена на загрозеност од природни непогоди, епидемии, епизотии, епифитотии и други несреќи за подрачјето на Општина Прилеп..... **Стр. 8-9/2008**
62. Решение за усвојување на Годишниот извештај за работа на ЈОУГД "Наша Иднина"- Прилеп, во 2007/2008 година.....**Стр. 9-10/2008**
63. Решение за усвојување на Годишниот извештај за работа на ОУ "Кире Гаврилоски-Јане" во учебната 2007/2008 година..... **Стр. 9-10/2008**
64. Решение за усвојување на Годишниот извештај за работа на ОУ "Блаже Конески" во учебната 2007/2008 година..... **Стр. 10-10/2008**
65. Решение за усвојување на Годишниот извештај за работа на ОУ "Гоце Делчев" во учебната 2007/2008 година.....**Стр. 10-10/2008**
66. Решение за усвојување на Годишниот извештај за работа на ОУ "Добре Јованоски" во учебната 2007/2008 година.....**Стр. 11-10/2008**
67. Решение за усвојување на Годишниот извештај за работа на ОУ "Рампо Левката" во учебната 2007/2008 година.....**Стр. 11-10/2008**
68. Решение за усвојување на Годишниот извештај за работа на ОУ "Кочо Рацин" во учебната 2007/2008 година.....**Стр. 12-10/2008**
69. Решение за усвојување на Годишниот извештај за работа на ОМУ "Ордан Михајлоски-Оцка" во учебната 2007/2008 година.....**Стр. 12-10/2008**

70. Решение за усвојување на Годишниот извештај за работа на ОУ “
Страшо Пинџур”с.Мало Коњари, во учебната 2007/2008 година.... **Стр. 12-
10/2008**
71. Решение за усвојување на Годишниот извештај за работа на ОУ “
Кирил и Методиј”с.Канатларци, во учебната 2007/2008 година.....**Стр. 13-
10/2008**
72. Решение за усвојување на Годишниот извештај за работа на ОУ “
Круме Волнароски”с.Тополчани, во учебната 2007/2008 година.....**Стр. 13-
10/2008**
73. Решение за усвојување на Годишниот извештај за работа на СОУ “ Ѓорче
Петров” - Прилеп, за учебната 2007/2008 година.**Стр 9-11/2008**
74. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на СОУ “ Ѓорче
Петров” - Прилеп, за учебната 2008/2009 година.**Стр 9-11/2008**
75. Решение за усвојување на Годишниот извештај за работа на СОЕПТУ
“Кузман Јосифовски -Питу” во учебната 2007/2008 година.....**Стр 9-11/2008**
76. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на СОЕПТУ
“Кузман Јосифовски - Питу” - Прилеп, за учебната 2008/2009 година.....**Стр 10-
11/2008**
77. Решение за усвојување на Годишниот извештај за работа на СОУ “Ристе
Ристески - Ричко” - Прилеп, во учебната 2007/2008 година.**Стр 10-11/2008**
- 78.Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на СОУ “Ристе
Ристески - Ричко” - Прилеп, за учебната 2008/2009 година.**Стр 11-11/2008**
79. Решение за усвојување на Годишниот извештај за работа на СОУ
Гимназија “Мирче Ацев” - Прилеп, во учебната 2007/2008 година.....**Стр 11-
11/2008**
80. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на СОУ
Гимназија “Мирче Ацев” - Прилеп, за учебната 2008/2009 година.....**Стр 12-
11/2008**
81. Решение за усвојување на Годишниот извештај за работа на СОУ “Орде
Чопела” - Прилеп, во учебната 2007/2008 година.....**Стр 12-11/2008**
82. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на СОУ “Орде
Чопела” - Прилеп, за учебната 2008/2009 година**Стр 12-11/2008**
83. Решение за усвојување на Годишниот извештај за работа на ОУ “Климент
Охридски” - Прилеп, во учебната 2007/2008 година.....**Стр 13-11/2008**
84. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на ОУ “ Климент
Охридски” - Прилеп, за учебната 2008/2009 година.....**Стр 13-11/2008**
85. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на ОУ “Рампо
Левката” - Прилеп, за учебната 2008/2009 година.....**Стр 14-11/2008**
86. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на ОУ “Добре
Јованоски” - Прилеп, за учебната 2008/2009 година.....**Стр 14-11/2008**
25. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на ОУ “Кочо
Рацин” - Прилеп, за учебната 2008/2009 година.....**Стр 15-11/2008**
87. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на ОУ “Кире
Гаврилоски - Јане” - Прилеп, за учебната 2008/2009 година.....**Стр 15-11/2008**

Регистар на акти објавени во "Службен гласник на Општина Прилеп"
во 2008 година

88. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на ОУ "Тоце Делчев" - Прилеп, за учебната 2008/2009 година.Стр 15-11/2008
89. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на ОУ "Блаже Конески" - Прилеп, за учебната 2008/2009 година.Стр 16-11/2008
90. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на ОМУ "Ордан Михајлоски - Оцка" - Прилеп, за учебната 2008/2009 год.....Стр 16-11/2008
91. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на ОУ "Кирил и Методиј" с. Канатларци, за учебната 2008/2009 година.....Стр 17-11/2008
92. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на ОУ "Страшо Пинџур" с. Мало Коњари, за учебната 2008/2009 година.....Стр 17-11/2008
93. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на ОУ "Круме Воланароски" с. Тополчани, за учебната 2008/2009 година.....Стр 18-11/2008
94. Решение за именување членови на Одборот на корисници на вода на Водостопанство "Прилепско поле" - Прилеп.....Стр 18-11/2008
95. Решение за разрешување и именување членови на Комисијата за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот при прометот.....Стр 22-11/2008
- 96.. Решение за давање согласност на Одлуката за престанување на Друштвото "Ниско градба - ВИК" ДООЕЛ - Прилеп.Стр.24-12/2008
97. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на ЈОУ Детска градинка "Наша иднина" - Прилеп, за учебната 2008/2009 година.....Стр.25-12/2008
- 98.Решение за давање согласност на СОУ "Ристе Ристески - Ричко" - Прилеп за формирање паралелки со помал број ученици....Стр.25-12/2008
- 99.Решение за давање согласност на СОУ "Орде Чопела" - Прилеп за формирање паралелки со помал број ученици.....Стр.26-12/2008
- 100.Решение за давање согласност на СОЕПТУ "Кузман Јосифовски - Питу" - Прилеп за формирање паралелки со помал број ученици....Стр.26-12/2008
101. Решение за формирање Локален Совет за превенција.....Стр.17-13/2008
102. Решение за усвојување на Програмата за реализација на дејноста на ЈОУ Градска библиотека "Борка Талески" за 2009 година со Финансиски план....Стр.18-13/2008
103. Решение за усвојување на Финансовиот план за сметката 787 на ЈОУ ДГ "Наша иднина" - Прилеп за потребите во текот за 2009 година.....Стр.19-13/2008
104. Решение за разрешување и именување членови на Комисијата за утврдување на пазарна вредност на недвижниот имот при прометот.....Стр.22-13/2008
105. Решение за именување претставници на Општина Прилеп во Училишниот одбор на ОУ "Кире Гаврилоски - Јане" - Прилеп.....Стр.23-13/2008

106. Решение за усвојување на Финансискиот план на СОУ Гимназија "Мирче Ацев" - Прилеп за 2009 година за средствата од буџетската сметка.....Стр. 1-15/2008
107. Решение за усвојување на Финансискиот план на СОУ Гимназија "Мирче Ацев" - Прилеп за 2009 година за средствата на сопствени приходи.....Стр. 2-15/2008
108. Решение за усвојување на Финансискиот план на ОУ "Кочо Рацин" - Прилеп за 2009 година за средствата од буџетската сметка.....Стр. 2-15/2008
109. Решение за усвојување на Финансискиот план на ОУ "Кочо Рацин" - Прилеп за 2009 година за средствата на сопствени приходи.....Стр. 2-15/2008
110. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈОУ Градска Библиотека "Борка Талески" - Прилеп.....Стр. 3-15/2008
111. Решение за именување претставници на Општина Прилеп во Училишниот одбор на ОМУ "Ордан Михајлоски - Оцка" Прилеп.....Стр. 3
112. Решение за именување претставници на Општина Прилеп во Училишниот одбор на ОУ "Добре Јованоски" Прилеп.....Стр. 4-15/2008
113. Решение за именување претставници на Општина Прилеп во Училишниот одбор на ОУ "Блаже Конески" Прилеп.....Стр. 5-15/2008
114. Решение за именување претставници на Општина Прилеп во Училишниот одбор на ОУ "Рампо Левката" Прилеп.....Стр. 5-15/2008
115. Решение за именување претставници на Општина Прилеп во Училишниот одбор на ОУ "Гоце Делчев" Прилеп.....Стр. 6-15/2008
116. Решение за именување претставници на Општина Прилеп во Училишниот одбор на ОУ "Кочо Рацин" Прилеп.....Стр. 6-15/2008
117. Решение за именување претставници на Општина Прилеп во Училишниот одбор на ОУ "Климент Охридски" Прилеп.....Стр. 7-15/2008
118. Решение за именување претставници на Општина Прилеп во Училишниот одбор на ОУ "Кирил и Методиј" с. Канатларци.....Стр. 7-15/2008
119. Решение за именување претставници на Општина Прилеп во Училишниот одбор на ОУ "Круме Волнароски" с. Тополчани.....Стр. 8-15/2008
120. Решение за именување претставници на Општина Прилеп во Училишниот одбор на ОУ "Страшо Пинџур" с. Мало Коњари.....Стр. 8-15/2008
121. Решение за усвојување на Финансискиот план од сопствена сметка 783 и општинска сметка 903 на СОУ "Ѓорче Петров" - Прилеп за 2009 г.....Стр. 9-15/2008

ЗАКЛУЧОЦИ

1. Заклучок за прифаќање на Барањето за обновување на профилот – тутунски техничар во СОУ "Орде Чопела" – Прилеп.....Стр.30-2/2008
2. Заклучок за усвојување на Информацијата за капитално-инвестицискиот проект за изградба на пречистителна станица за отпадни води и санација на дел од канализационата мрежа во Прилеп.....Стр.1-3/2008

Регистар на акти објавени во "Службен гласник на Општина Прилеп"
во 2008 година

3. Заклучок за усвојување на Информацијата за состојбата со заразните заболувања во општина Прилеп.....Стр.2-3/2008
4. Заклучок за усвојување на Извештајот за работата на Советот на Општина Прилеп во 2007 година.....Стр.5-4/2008
5. Заклучок за усвојување на Извештајот за извршените работи по Програмата за комунално уредување на Општина Прилеп за 2007 година, Програма ЈД - изградба, реконструкција и одржување на локалните патишта и улици.....Стр.5-4/2008
6. Заклучок за усвојување на Одлуката за основање на Центар за развој на Пелагонискиот плански регион.....Стр.8-4/2008
7. Заклучок за усвојување на Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за основање на Центар за развој на Пелагонискиот плански регион. Стр. 25-6/2008
 - Одлука за основање на Центар за развој на Пелагонискиот плански регион. .. Стр. 25-6/2008
8. Заклучок за усвојување на Збирниот Извештај за проценетата штета на подрачјето на Општина Прилеп од невремето од 02 до 06.06 и од 23 до 24.07.2008 година.....Стр 2-11/2008
9. Заклучок за усвојување на Информација за безбедносната состојба на подрачјето на ПС - Прилеп од општа надлежност, во текот на првото полугодие од 2008 година.Стр 22-11/2008
10. Заклучок по Информацијата за спроведена превентивна систематска дезинсекција на подрачјето на град Прилеп.....Стр.4-12/2008
11. Заклучок по Информацијата за изборните предмети веронаука и запознавање на религиите во основните училишта во Прилеп.....Стр.5-12/2008
12. Заклучок за усвојување на Информацијата за извршена есенска превентивна систематска дератизација на ниво на град Прилеп.....Стр.19-13/2008

ЕТИЧКИ КОДЕКС

1. Етички кодекс на локалните функционери во Република Македонија.....Стр.1-12/2008

ЛОКАЛЕН АКЦИОНЕН ПЛАН

1. Одлука за усвојување на иницијативата за изработка на Втор ЛЕАП на општина Прилеп.....Стр.17-3/2008
2. Заклучок за усвојување на Нацрт- Акционен план за превенција на ХИВ/СИДА меѓу младите кои се под најголем ризик во Општина Прилеп, за 2008 година.Стр.31-6/200

**АКТ ОД КОМИСИЈА ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ ЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ,
ЛИЧНОСТИ И ПРАЗНИЦИ**

1. Одлука за доделување на награди и признанија по повод 3-ти Ноември - Денот на ослободувањето на Прилеп..... **Стр.1-12/2008**

**АКТ ОД СОВЕТОТ ЗА РАЗВОЈ НА ПЕЛАГОНИСКИОТ
ПЛАНСКИ РЕГИОН**

1. Одлука за основање на Центар за развој на Пелагонискиот плански регион.....**Стр.14-4/2008**

АКТ ОД ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

1. Оглас за доделување на договор за Јавно приватно партнерство “ Изградба на објект за јавна автобуска станица во Прилеп и извршување на дејност од јавен интерес-давање на услуги за прием и испраќање на автобуси и патници “на територијата и за потребите на ЕЛС-Општина Прилеп бр.1/2008..... **Стр. 13-8/2008**

ЈАВНА ОБЈАВА ОД СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ

1. Јавна објава на Решение за отстранување на градбата: деловен објект од времен карактер на КП бр. 14283/6, 14283/5 и 14289/2 во КО Прилеп со У.П. бр. 19.1-46/2 од 18.02.2008 година..... **Стр. 15-8/2008**

ИЗДАВА: Општина Прилеп

ГЛАВЕН И ОДГОВОРЕН УРЕДНИК: Марјан Ристески - Градоначалник на Општина Прилеп

ДИЗАЈН И КОМПЈУТЕРСКА ОБРАБОТКА: Горица Чатлеска

ПЕЧАТИ: Одделение за правни и општи работи. Тираж: 60 примероци.